

24-ти МАЈ во ВИЕНА автобус / 5 дена / 2 ноќевања



23. МАЈ (СРЕДА) СКОПЈЕ – ВИЕНА

Состанок на групата на паркингот спроти Хотел Holiday Inn во 16.00 часот. Тргување за Виена во 16.30 часот. Се патува преку граничен премин Табановце и Србија, Унгарија. Ноќно патување со попатни паузи за одмор и царински формалности.

24. МАЈ (ЧЕТВРТОК) ВИЕНА

Пристигнување во Виена во претпладневните часови. Панорамски разглед на градот: Рингштрасе, Катедралата Св. Стефан и Штефанплац, Бургтеатар, Музејскиот квартал, Палатата Хофбург, Дворецот Белведере, Операта, Гратското Собрание Ратхаус, Катедралата Фотиф, Парламентот, Универзитетот... Сместување во хотел. Слободно попладне за индивидуални прошетки. Ноќевање.

25. МАЈ (ПЕТОК) ВИЕНА – ШЕНБРУН

Појадок. Факултативна посета на Кралскиот Дворец Шенбрун, летната резиденција на Франц Џозеф. Посетена од милиони туристи годишно, палатата заедно со паркот е најголемата туристичка атракција во Виена, под заштита на УНЕСКО. Слободно време за прошетка по познатата улица Mariahilferstrasse. Факултативно-посета на Дунавската Кула. Во вечерните часови, идеална можност да се проба вистинска виенска шницла во некој традиционален ресторан. Ноќевање.

26. МАЈ (САБОТА) ВИЕНА – СКОПЈЕ

Појадок. Можност да се почувствува атмосферата на виенските кафулиња во саботното утро, со кафе и захер торта. Попатна посета на големиот шопинг центар Пандорф со над 170 брендови... Патувањето продолжува кон Македонија. Ноќно возење со попатни паузи за одмор.

27. МАЈ (НЕДЕЛА) Пристигнување во Скопје во претпладневните часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 7.380 денари (119 евра)

АПЕКС ФОР ДООЕЛ Скопје

Ул. 11 Октомври бр. 17, 1000 Скопје, Македонија

Тел/факс: ++389 2 246 50 58 м: ++389 75 46 99 58; ++389 76 49 09 74

apexfour@gmail.com www.apex4travel.mk

Лиценца А

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Превоз со модерен туристички автобус на наведената релација
- Сместување во Хотел 3*** во Виена на база 2 ноќевања со појадок
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето.

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Влезници во музеите и културно – историските споменици
- Организиран разглед на Виена 10 евра (задолжителна уплата во агенција)
- Посета на Шенбрун со вклучена влезница 30 евра
- Посета на Дунавска Кула 15 евра
- Посета на Национален ресторан Гринцлингх 30 евра
- Задолжително патничко-здравствено осигурување

НАПОМЕНИ:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници.
- Факултативните излети се уплатуваат првиот ден од патувањето како би можеле истите технички да се реализираат !
- За факултативните излети најдобро е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот .
- За овој програм важат Општите Услови на патување на СКТМ.
- Цената на аранжманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд. При резервација на аранжманот се уплатува 30% од износот на аранжманот како авансна уплата. Остатокот од аранжманот се доплатува на 7 дена пред поаѓање.

Општи напомени за патување:

- Агенцијата го задржува правото, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање. За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.

Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Пасошот треба да важи минимум 6 месеци од завршувањето на патувањето!!!